

SONY ERICSSON P990I

Sony Ericsson официјално го најави доаѓањето на новиот претставник на P класата! P990 ќе биде првиот комерцијално достапен smartphone со новиот Symbian OS, верзија 9.1 и новата UIQ 3 софтверска платформа.

P990 е GSM/GPRS/ и UMTS телефон (dual mode)! Видео повици преку дополнителна камера од предната страна, Интернет... сè е тука. За сурфање, вграден е нов браузер - Opera 8, а содржината се прикажува во "landscape" начин, така што дисплејот е свртен по должина. Главниот новитет се Wi-Fi можноста за поврзување, моќната камера од 2 мегапиксела со автоматски фокус и вграденото радио со RDS! Внатрешната меморија изнесува 80 MB, а со телефонот доаѓа и



мемориска картичка Memory Stick Duo од 64 MB.

Поддржува MSD и до 4 GB (такава картичка ќе биде достапна со неговото излегување на пазарот). Димензиите се 114 x 57 x 25 mm и тежок е 155 грама. Дисплејот има големина од 2.8 инчи во дијагонала, односно 240 x 320 пиксели - што е малку повеќе од претходникот, а располага со ист број бои - 262.000.

МУЛТИМЕДИЈАЛНА ВИЗИТКА

CEO IQ и CardTek rCard направија мултимедијална визит карта, која ја нарекоа rCard. Нејзината дебелина е малку поголема од онаа на обичната визитка, но затоа нуди значително поголеми можности. Нејзините димензии се 50.8 x 76.2 mm, има тежина од 56.7 грама, а во меморијата можат да се сместат корисни информации за сопственикот дури и до 1 GB. Со компјутер се поврзува преку USB порт, а батеријата овозможува 4 часа непрекината работа. Цената на една ваква мултимедијална визит карта ќе изнесува 25 долари, а на почетокот ќе биде наменета (поради цената) само за големите корпорации, кои ќе ја користат за промоција.



Е-СЕРИЈА, НОВОТО БИЗНИС СЕМЕЈСТВО!

Nokia го прошири своето портфолио за бизнис уреди со уште 3 нови модели, со новата E - серија од 3 телефони со различен дизајн - Nokia E60, Nokia E61 и Nokia E70. Сите три "паметни" телефони се "придвижувани" од Symbian v9.1 со третото издание на Series 60 платформата, со многубројни можности кога е во прашање комуникацијата, комбинирајќи ја моќта на 3G технологијата и WLAN со напредните гласовни сервиси, како voice over IP и push to talk.

Новите бизнис телефони се оптимизирани и први во индустријата кои поддржуваат далечинско управување со уреди, базирано на OMA DM.

Пишува:
Александар КЕЛТАНОСКИ